


УПРАВУВАЧКИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОТЧЕТНОСТА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ





Организациска структура



Повеќе од половина (59%) од ГО имаат двојна структура на управувачки (неизвршни) органи, која вклучува Собрание и Одбор.

Иако орган за надзор е задолжителен само за ГО со статус од јавен интерес половина од ГО (50%) одговориле дека имаат таков орган во својата организациска структура.




Поделба на управни и извршни органи

Еден од најголемите предизвици е слабата поделеност на извршни и на управни функции во пракса, односно појавата исти лица да учествуваат во работата на извршните и на управните органи.



Иако кај повеќе од две третини (74%) од ГО постои поделба на управните и на извршните (менаџерски) функции, во исто време повеќе од половина (56%) се изјасниле дека вработените, вклучувајќи го и извршниот директор, се членови на управните органи на организацијата со право на глас.

Носење одлуки - поделба на организациска моќ



Овој проект е финансиран од Европската Унија



Овој инфографик е подготвен со помош на Европската Унија. Содржината на овој инфографик е единствена одговорност на Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) и во никој случај не може да се смета дека е одраз на ставовите на Европската Унија.



cnvos
Centre for Information Service,
Co-operation and Development of NGOs